

Во Универзалната декларација за човекови права, во член 15 пишува дека "секој човек има право на националност" и никој не смее да му ја негира или да му ја менува националноста. Од овој аспект, Грција ги крши фундаменталните принципи на Повелбата на Обединетите нации, пред сè, основното човеково право на сопствен идентитет. Член 1 од истата Декларација прецизно укажува дека "сите луѓе се еднакви во достоинството и правата". Притисокот на Грција врз Македонија и Македонците да се откажат од сопственото име и од својот етнички, културен и цивилизациски идентитет е обид за уривање на достоинството и правата на една нација. Зошто европските дипломати натежнуваат на страната на Грција кога е во прашање интегрирањето на македонската држава во светските институции? Тука сите заедно, на чело со Грција, го кршат правото на еднаквост. Доколку продолжат со истите ставови Солана, Рен и "компанијата" околу нив, недвосмислено ќе се докаже дека нивниот колективитет организирано удира врз темелните вредности на човековите права и слободи, директно ги крши меѓународните закони, кои се однесуваат на почитувањето на различностите и идентитетите.



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Последниве месеци официјална Атина се поставува во надредена улога во споредба со останатите земји-членки на Алијансата. Сакајќи да биде алфа и омега во креирањето на идната политика на северноатлантскиот сојуз, паѓа на испитот дека може да ја понесе таа предводничка ролја. Се поставува прашањето дали Грција заслужува таков значаен третман во НАТО и дали Брисел треба да се раководи по принципот за шаблонско почитување на правата на членките на организацијата? Точно е тоа дека секој партиципент со членска книшка во пактот има адути во своите ракави, кои може да ги



примени во согласност со постулатите на сојузот. Но, истовремено секоја од членките има обврска да се придржува до условите на организацијата и истовремено да ги исполнува задачите, кои се обврзала да ги спроведе во интерес на заедницата. Доколку ја проанализираме улогата на нашиот јужен сосед во изминатите десет години, аргументирано ќе се докаже дека Грција е една од најпасивните и најпроблематичните земји кои се вклучени во НАТО пактот. Повторувањето на реториките од страна на грчките дипломатско-политички кругови дека нивната земја е една од најстарите во Алијансата, не им дава за право современите процеси да ги спроведуваат врз база на старата слава. Денес Грција е регионален опструкционист и кочничар на проектите на пактот во повеќе параметри. Прво, се спротивстави на НАТО кампањата врз СР Југославија и не учествуваше во операциите, иако тоа ѝ беше обврска согласно консензусот меѓу земјите-членки; второ, Грција се обидува да има што помалку воени мировни сили во кризните региони во светот, како што се, Ирак и Авганистан или, пак, воопшто не сака да учествува во нив. Тоа е јасен показател дека властите во Атина само теориски се обидуваат да прикажат дека се членка на НАТО, а од друга страна, практичните цели и обврски им изостануваат. САД долго време ја следат пасивната грчка партиципација во северноатлантскиот сојуз. Денес, истата таа пасивна земја, се обидува да го фрли на колена Самитот на НАТО во Букурешт, со најавите за вето за Македонија околу идното проширување. Наеднаш од сон

### ГЛАС ОД МАКЕДОНИЈА

О трајте, трајте тирани недни!  
Доста се тија лаги и злоби  
пакосен глас од устите гадни  
над мојот народ у секоја  
доба.

Та ете веќе векови цели  
писка и стенка од волци гости  
-за брата вијат кој да го дели  
за да му глода сувите коски.

Па, нека сега сам да си реши  
со своја волја, судба и сева  
в животот еднаш сам да се  
теши  
д'издигне славно свој род без  
врева.

Та Шар и Пирин здружно да  
викнат  
родната песна в небеса темни  
и бурниот Егеј - на век да  
плиска  
тешкиот глас на новите  
химни.

Коле Неделковски

се буди заспаната грчка дипломатија и преку технички процедури ги блокира стратешките планови на најголемиот светски воен колективитет. Моќниот Запад не смее тоа да го до-

# ГРЦИТЕ ГИ САКААТ МАКЕДОНЦИТЕ, КОЛКУ ШТО ГЕРМАНСКИТЕ ФАШИСТИ ГИ САКАЛЕ ЕВРЕИТЕ

зволи. Грција станува најризичен фактор за иднината на воената организација. Доколку постојат права и можности за земјите-членки, истовремено постојат не само обврски, туку и казни мерки за дисциплинирање на непослушните и за одвраќање од нивните деструктивни намери.

## ВТОРИОТ БУКУРЕШТ - КОБЕН ЗА ГРЧКИОТ ШОВИНИЗАМ!

Интересно е тоа што за време на последните преговори во Њујорк, медијаторот Нимиц во својата реторика го протна и македонското прашање од аспект на Букурешкиот договор. Тема која е предмет на раздор и нетрпеливост речиси цел век. Нимиц знае за трнливите патишта на македонскиот народ. Знае, но сепак бара компромис. Меѓународната заедница, пред сè, западниот свет, треба категорично да ѝ порача на Грција дека времињата на геноцидите и асимилациите се одамна поминати. Таа треба да биде казнета за фашизоидната политика кон Македонците. Да биде ставена на столбот на срамот кога ќе ѝ се стават

## ЦИА ИМА ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ ВТОРА МАКЕДОНСКА ДРЖАВА

Одредени сознанија говорат дека постои таен план на американската разузнавачка служба ЦИА, насловен како "Златен дијамант", кој предвидува создавање втора македонска држава на Балканот. Таа би се протегала на "грчки и бугарски македонски земји", кои сега се наоѓаат под грчка управа. Според планот, од останатите грчки и бугарски тракиски земји треба да се формира нова држава Тракија под турска управа. Информацијата за постоењето на ваков проект протекла од штабот на НАТО Алијансата во Солун, а е објавена и во некои бугарски медиуми. Според добро упатени кругови, станува збор за добро подготвена операција на специјалните служби на една балканска држава, без да се прецизира која. Доколку на ова се надоврзат и податоците на организации од Турција дека на територијата на Бугарија денес живеат 600.000 Македонци, тогаш реално е да се претпостави дека можат да се случат нови потреси на полуостровот, кои би резултирале со видоизменување на постојните граници.

Ако веќе постојат две албански држави, зошто да нема и две македонски - прашуваат стратезите.

пред лице доказите за асимилацијата и дискриминацијата на Македонците во Егејскиот дел на Македонија. Отворањето на страниците на Договорот

од Букурешт во 1913 година ќе отворат но и ќе затворат многу дилеми. Треба да се напомене дека на 11 август 1913 година Австро-Унгарија, Русија и

Бугарија побарале ревизија на Договорот, бидејќи тој содржел многу неправилности и нелогичности кога станува збор за поделбата на териториите, но и за донесувањето на одлуките. Три дена подоцна Русија отстапила од таа заложба, па со такво барање останале само Виена и Софија. Со тоа Букурешкиот договор претставува единствен меѓународен договор, кој не го потпишале сите големи сили и кој бил против нивните интереси. Овој Договор не бил потпишан од Австро-Унгарија, па тоа е една од причините и за почнувањето на Првата светска војна. Оттука, тоа претставува еден од доказите дека овој Договор за поделба на територијата на Македонија е невалиден. Големите сили воопшто не сакале да го земат предвид



**ЌЕ ИЗВИСИ ЛИ ГРЦИЈА НА НАТО САМИТОТ ВО БУКУРЕШТ?**

## МАКЕДОНИЈА ИМА ПРОБЛЕМ СО ГРЦИЈА, А НЕ СО СВЕТОТ

"Приговорите на Грција не се однесуваат околу нашето членство во НАТО, туку за нашето уставно име. Но, ние сме среќни што НАТО не е организација која се занимава со именување на државите, туку е нешто многу повеќе. НАТО значи стабилност, безбедност, демократија и заемна солидарност и делење на товарот на Алијансата. Македонија покажа дека е 'добро момче' во регионот откако мирно прогласивме независност пред 17 години и среќни сме што од тогаш не се случил ниту еден инцидент меѓу Македонија и Грција. Затоа мислам дека Грција е многу повеќе инспирирана од домашните политички причини, отколку од некое рационално размислување за стабилност на регионот. Македонија е подготвена прашањето да се реши по пат на билатерален компромис меѓу двете земји. Ова прашање е чисто билатерален спор. Македонија нема спор ниту со Лондон, ниту со Вашингтон, Варшава, Анкара, Љубљана или било која друга земја. Единствено со кого имаме спор за уставното име на Република Македонија е Атина и затоа сме подготвени да одговориме на нивната загриженост и заеднички да седнеме за да изнајдеме компромисно решение со кое Грција ќе ни се обраќа, а кое ќе биде различно од нашето уставно име. Во пресрет на Самитот на НАТО, ние ќе се обидеме најдобро што можеме да направиме, но тоа не зависи само од нас, туку од двете страни. проблемот е што Грција се обидува со уцена да наметне некое решение, но тоа нема да придонесе за продуктивен развој".



*Антонио Милошоски*



"Ние гледаме на Македонија како на потенцијален аспирент за НАТО. За признание е тоа што таа се обидува да ги исполни критериумите и мислам дека добро напредува, барем САД така мислат. Но, има уште време за работа до Самитот во Букурешт, но тие работат. Се надевам дека прашањето со името нема да има врска за иднината, мислам дека можеме ова да го надминеме".

*Кондолиза Рајс*

македонскиот народ, кој од сите светски метрополи покренувал иницијативи за зачувување на идентитетот и целината на македонската територија. Едноставно, Букурешкиот договор не само што не го реши македонското прашање, туку стави вето на неговото понатамошно потенцирање и решавање. Поради тоа, потоа следеа децении на егзодус на Македонците, искривување на неговиот идентитет, асимилација и дискриминација во си-



## СРПСКО-ГРЧКО-БУГАРСКАТА ОКУПАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА ВО 1913 ГОДИНА



"Ниту сум оптимист, ниту пессимист. Силно верувам во логиката и во политичкиот реализам кога зборуваме за подобра иднина на нашите луѓе. Мислам дека за ФИРОМ е важно, за Скопје, за луѓето во овој регион да знаат дека можеме да ја изградиме заедничката иднина на Европа и на НАТО. Она што ние го очекуваме е да се договориме со Владата, врз основа на предлозите на Нимиц. Да се сретнеме и да се согласиме дека ние ќе најдеме заеднички прифатливо име. И за нас е важно ова име да го

содржи зборот Македонија, но да нема монопол над него. Мислам дека една придавка е вредна за подобра иднина".

*Дора Бакојани*

Високи 83 отсто од македонското население не се согласуваат Македонија да го промени уставното име за да стане членка на НАТО Алијансата. Анкетата спроведена на почетокот на месецов покажа дека никој од македонските политичари не смее да преговара за било какво друго име на државата, освен она што со векови и милениуми го носи. Идентичен е и процентот кај анкетираниите кога станува збор за можноста другите држави во светот да ни се обраќаат под друго име, различно од уставното. Со тоа се закопани надежите на некој еднадвор и некој од кај нас, дека може да се најде компромис со Грција околу името, за да станеме членки на НАТО. Едноставно, воената организација не е достојна за да донесеме таква искривена одлука, која е спротивна на нашите национални и државни интереси.

те сфери. Грците, Бугарите и Србите настојуваа да го уништат македонскиот корен и во заборава да се фрли сè што е македонско. Кога пред петнаесеттина дена Нимиц го спомна овој Договор од 1913 година, верувам дека ги знае сите овие трауми на нашите предци. Знае ли Нимиц како се викаа македонските градови и села пред таму да завладее грчкиот фашизам и знае ли како денес се викаат тие? Ја знае ли Нимиц бројката на автохтоното македонско население во Егејска Македонија пред педесет, пред стотина години? Македонската вистина мора да процре во светот. Македонската вистина мора да воскресне како феникс и да ги порази сите балкански фашистички идеологии, кои имаа само една цел - засекогаш да ги уништат македонскиот народ, неговата култура и цивилизација, неговото писмо од кое сите се заучуваа. Еден ден Македонците ќе мора да се вратат на своите имоти во Егејска и во Пиринска Македонија. Всушност, правото на имот трае вечно. Траат и правата за човекови слободи и достоинство.

Најголемиот македонски сојузник во нашава современост, САД, тоа мошне добро го знаат. Денешната американска администрација знае за ставовите на Белата куќа од 1913 година, кога територијата на етничка Македонија бесправно беше разделена. Американскиот пратеник во Букурешт, Џексон, на 5 август 1913 година, јасно ја прочита нотата на американската Влада во која пишува:

"Владата на САД става до знаење дека во секоја конвенција која би била заклучена во Букурешт, со задолжност би сакала да ја види одредбата за целосна граѓанска и верска слобода на населението на секоја област, која би потпаднала под суверенитет на која и да било од петте сили или која би поминала од јурisdикција на една под јурisdикција на друга сила".

На предлог на тогашниот грчки претседател Венизелос, американската нота не влегла како составен дел на мировниот договор, па на тој начин Македонците почнале да ја трпат голготата од соседската фашизоидност. Денес нештата можат да се поправат. Пред 95 години Грција не ја послушала Америка во поглед на човековите права и слободи. Денес американската иницијатива за влез на Македонија во НАТО повторно може да претрпи фијаско и тоа повторно поради грчкиот иредентизам и шовинизам. Време е Грција да ја плати не само денешната, туку и грешката од минатото.